

Врз основа на член 37 став (1) точка 1) алинеја 1) од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19), член 109 став (4) од Законот за општа управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/15) и член 15 од Правилата за постапување по приговори и разрешување на спорови („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 106/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 19 август 2021 година донесе

РЕШЕНИЕ **за одбивање на приговор**

1. Приговорот на Петре Кузмановски од Битола УП2 09-155/21 од 25 јуни 2021 година против Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Битола бр. 11-229 од 31 мај 2021 година СЕ ОДБИВА.
2. Решението за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Битола бр. 11-229 од 31 мај 2021 година СЕ ПОТВРДУВА.
3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

Образложение

Петре Кузмановски од Битола до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) поднесе Приговор УП2 09-155/21 од 25 јуни 2021 година против Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Битола (во понатамошниот текст: Електродистрибуција) бр. 11-229 од 31 мај 2021 година на КЕЦ Битола, неподмирен долг.

Според Електродистрибуција, жалителот е корисник на две мерни места со неподмирени долгови (за што е доставена листа на Отворени задолжувања во прилог). Поради некомплетна документација и неподмирен долг, издадено е Решение за одбивање и Решение за запирање.

На седницата од 7 јули 2021 година се разгледуваше следната документација:

1. Одговор на Приговор УП2 09-155/21 од 25 јуни 2021 година со прилог:
 - БСП-1 образец од 21 мај 2021 година
 - РОБСП 11-229 од 31 мај 2021 година
 - Листа на ОЗ од 17 јуни 2021 година

и на седницата беше заклучено Електродистрибуција да достави имотен лист, доказ од правосуден орган за постоење на долг и информација дали приклучокот е побаран за истиот објект на кој се поставени двете броила за кои има долг или за друг објект.

На 3 август 2021 година Електродистрибуција известување во кое е наведено дека Барањето на корисникот се однесува за одвојување на инсталации за веќе приклучен објект кој е евидентиран за број на корисник 003521680, и во прилог се доставени:

- Листа на отворени задолжувања за корисник 003521680 од 28 јули 2021 година
- Листа на отворени задолжувања за корисник 003620640 од 28 јули 2021 година
- Имотен лист бр. 12480 за КП бр. 14593/1, КО БИТОЛА 3

при што на 17 август 2021 година Приговорот повторно се разгледуваше.

Регулаторната комисија за енергетика при разгледувањето на Приговорот утврди дека истиот е неоснован.

Согласно член 35 став (1) точка 5) од Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија (Службен весник на РСМ бр. 191/19) операторот на дистрибутивниот систем ќе донесе Решение за одбивање на барањето за согласност за приклучување на дистрибутивната мрежа во случај кога корисникот има неплатени обврски кон ОДС и/или снабдувачот.

Имајќи го предвид горенаведеното, се одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управен суд на Република Северна Македонија во рок од 30 дена од денот на приемот на истото.

УП2 бр.09–155/21
19 август 2021 година
Битола

Заменик Претседател
на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги
на Република Северна Македонија
Enver Elmazi